

20091092038

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 77 став (1) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/05, 81/05, 24/07 и 159/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.08.2009 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1

Во Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанието врз животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.74/05) во член 2 по став (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„Постапката за оцена на влијанието врз животната средина задолжително се спроведува и за секоја промена или проширување на проектите наведени во Прилог I од оваа уредба, а кои се однесуваат на праговите пропишани во прилогот.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 2

Во член 8 алинеја 7 се менува и гласи:

„густо населени подрачја и/или“.

Член 3

Во Прилогот I точката 2 се менува и гласи:

„Термо-електрични централи и другите инсталации за согорување, со топлински капацитет од 200 MW или повеќе и нуклеарни централи и другите нуклеарни реактори, како и проекти за демонтирање или за исклучување од работа на ваквите централи или реактори (освен инсталациите за истражување на производството и на конверзија на материјалите подложни на физија и на материјалите за добивање на секундарно нуклеарно гориво, чијашто максимална моќност не надминува 1 KW континуирано термичко полнење). Нуклеарните централи и другите нуклеарни реактори престануваат да бидат нуклеарна инсталација кога сето нуклеарно гориво и другите радиоактивно контаминирани елементи ќе бидат трајно отстранети од локацијата на инсталацијата.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-3917/1
24 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.